

E-TEN G500

Откако во мрежата се појавија многу информации и неофицијални снимки на новиот - TEN G500, компанијата најпосле го претстави снабдениот со GPS (SiRF Star III) смарт телефон. Уредот е со подобри карактеристики од неговиот претходник M600, од кој не изостануваат Wi-Fi можностите. Инаку, четирибандовиот телефон е со димензии 119x62x23 mm и 186 грама, работи под Windows Mobile 5.0 системот и вклучува дисплеј со резолуција од 240x320 пиксели, процесор Samsung S3C2440 400 MHz, камера со 1.3 мегапиксели со блиц, мини SD slot, 128MB ROM и 64MB RAM, Bluetooth 1.2 и вграден звучник.



SAMSUNG CO i300X СО 4GB ХАРД ДИСК

По сè изгледа Samsung незабележително го заменил моделот i300 со i300x, иако сè уште не е сигурно дали прекинал со производството на моделот i300.

Основна разлика меѓу овие два модела е поголемиот капацитет на хард дискот кај моделот i300x, 4 гигабајти, како и новиот оперативен систем Microsoft Windows Mobile 5.0. Тој е опремен со одлични мултимедијални можности, тука се камерата со 1.3 мегапиксели, која може да се користи и како видео, одличен програм за слушање музика, Bluetooth, IrDA, како и USB конекција, поддржува MP3 музика како рингтон, микро card slot. Покрај четиригигабајтниот хард диск моделот i300x има и 64 мегабајти интерна оперативна меморија.



ASUS LAMBORGHINI

Овој црн манекен е резултат на необичното партнерство меѓу ASUS и врвниот производител на автомобили - Lamborghini. Ова не е прв обид да се здружат необични компании (Acer-Ferrari), но овие имиња звучат многу подобро. Најновата серија ASUS Lamborghini преносливите компјутери се во комбинација на квалитет и врвен дизајн, кои сигурно нема да поминат незабележани на пазарот. Сè уште не се познати деталните спецификации на компјутерите, но се очекува под капакот со Lamborghini знакот да се појави вистинскиот свеп.



МОБИЛЕН ЗА КУЧИЊА



На почетокот на идната година би требало на пазарот да се појави PetCell, првиот мобилен наменет за кучиња, секако во форма на неговиот омилен ремен.

Компанијата "PetsMobility" го претставува првиот мобилен телефон, кој работи на вообичаената мобилна мрежа. Идејата за производство на оваа алатка е за да се избегне можноста да го изгубите своето куче, и доколку тоа е издресирано така како што треба, би требало по повикот кон него и со одредена наредба тоа да се врати дома. Исто така, доколку некој го пронајде кучето ќе може да се послужи со неговиот мобилен телефон и да ви се јави, со што ќе може да ви ја каже неговата локација, односно каде се наоѓа. Pet-Call, исто така, содржи GPS уред преку кој сопственикот може да ја одреди локацијата на своето куче, а во уредот е вградена и интересната опција GeoFence, која на сопственикот му јавува кога кучето излегува од претходно утврденото подрачје за движење.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ